



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 12 јуни 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,90 динари. Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60,— дина. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта: 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671.

275.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 1968 година.

П. Р. бр. 665
6 јуни 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАРИФАТА НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 52/66, 5/67, 18/67 и 31/67) во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Продажба на употребувани предмети од страна на граѓани непосредно или преку трговски и други работни организации како посредници, или на некој друг начин, не се смета за промет на кој се плаќа данок на промет на стоки на мало, ако со Тарифата не е определено поинаку.“

Член 2

Во членот 9 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Данок според овој закон не се плаќа ниту на прометот на производи што како материјали за репродукција ги купуваат трговски и други претпријатија заради давање на работниците и граѓаните за работа дома („работа на сиц“), или на занаетчиски дуќани на преработка, под услов во книговодството на тие претпријатија да се обезбедат податоци за набавката и потрошокот на материјалите за репродукција и податоци за состојбата и движењето на производите добиени од тие материјали.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „Одредбата на ставот 1“ се заменуваат со зборовите: „Одредбите на ст. 1 и 2“.

Досегашните ст. 3 до 6 стануваат ст. 4 до 7.

Член 3

Во Тарифата на сојузниот данок на промет се вршат следните измени и дополненија:

1) тар. број 3 се менува и гласи:

„На промет на алкохолни пијачки, освен на промет на природно вино и природна ракија, што се врши во малопродавната мрежа на трговските и производителските претпријатија и во угостителските претпријатија и угостителските единици во нивниот состав, како и на прометот што производителските претпријатија и трговските претпријатија на големо ќе им го извршат на угостителските единици од неугостителските организации, работните и други организации што тогач односно продаваат алкохолни пијачки на мало (освен трговските и угостителските претпријатија), и на угостителските дуќани на самостојните угостители, се плаќа данок по литар на производ, и тоа за:

	Динари
а) пиво — — — — —	0,64
б) вештачки ракии:	
— јачина до 25 vol % алкохол — —	1,38
— јачина над 25 vol % алкохол —	2,00
в) специјални вина (десертни, ликерски и ароматизирани) и десертни пијачки, кога набавната цена за еден литар изнесува:	
— до 7,00 динари — — — — —	2,03
— над 7,00 до 10,00 динари — — —	2,90
— над 10,00 динари — — — — —	5,80
г) ликери и жестоки алкохолни пијачки, кога набавната цена за еден литар изнесува:	
— до 12,00 динари — — — — —	3,30
— над 12,00 до 17,00 динари — —	7,80
— над 17,00 динари — — — — —	19,50

Забелешка

1. Како алкохолни пијачки на кои се плаќа данок според овој тарифен број се подразбираат пивото и останатите алкохолни пијачки, покрај споменатите во точката 2 на овој тарифен број, кои содржат повеќе од 2 vol % алкохол.

2. Како природно вино и природна ракија, на чиј промет не се плаќа данок според овој тарифен број, се подразбираат, и тоа:

— како природно вино: производ што според Основниот закон за виното и според другите прописи за производството и квалитетот на виното се третираат како вино, вклучувајќи ги тука и пенливите вина, освен специјалните вина (десертни, ликерски и ароматизирани);

— како природна ракија: овошни ракии од сливи, цреши, вишни, мешана овошна ракија и др.; комовица; вињак јачина до 55 vol % алкохол; дро-жџенка; треварица; боровница; (брињевац); анасонка; мастика, — ако со прописите со кои се регулира нивното производство и квалитет се сметаат за природни ракии.

3. Не се плаќа данок според овој тарифен број на промет на јаболковача, медицинско вино и медовина, ако тие производи се добиени со природни алкохолни вриења без додаток на други материи и примеси.

4. Во смисла на овој тарифен број се сметаат:

- како десертни пијачки: производите како што се шери-десерт, рибизлин-десерт и слично;

- како вештачки ракии: сите ракии, освен оние споменати во точката 2 алинеја 2 од оваа забелешка и оние што според овој тарифен број се сметаат за ликери или жестоки алкохолни пијачки;

- како ликери: производите што според прописите со кои се регулира нивното производство и квалитетот се сметаат за ликери;

- како жестоки алкохолни пијачки: производите што се пуштаат во промет под називот: вотка, рум, виски, џин, коњак, арак и слично.

5. Како набавна цена од точката 2 под в) и г) на овој тарифен број се подразбира цената искажана во фактурата на добавувачот со вклучената амбалажа и со сите други зависни трошоци што се наплатуваат од купувачот, а кај увозот — вредноста на стоките утврдена според царинските прописи, вклучувајќи ја и царината и царинските давачки што се наплатуваат при увозот.

6. Даночен обврзник е трговско претпријатие односно угостителско претпријатие које непосредно или преку свои деловни единици им ги продава производите од овој тарифен број на крајните потрошувачи.

Даночен обврзник е и производителско претпријатие како и трговско претпријатие на големо во поглед на прометот на производите од овој тарифен број извршен на угостителски единици на неугостителски организации (домови, клубови, одморалишта итн.), на угостителски дуќани на самостојни угостители, слаткарници и други работни организации што точат односно продаваат алкохолни пијачки на мало, освен кога алкохолните пијачки им ги продаваат на стопанските организации од ставот 1 на оваа точка.“

2. во тар. број 4, во забелешката, по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:

„10. На вински дестилат јачина над 55 vol % алкохол се плаќа данок според точката 1 на овој тарифен број, освен кога тој дестилат под условите од оваа забелешка им се продава како полупроизвод на производителите на вињак заради доработка и одлежување.“

3) во тар. број 10, во забелешката во точката 2 став 2 по зборот: „импрегнација“ се додаваат записка и зборовите: „масло за амортизери“;

Во забелешката во точката 4 алинеја 4 зборовите: „ако се употреби за ложење печки во домаќинството“ се заменуваат со зборовите: „кога им се продава на граѓаните за ложење печки во домаќинствата, како и кога се продава за ложење печки во училиштата, социјалните установи, амбулантите и домовите за ученици и студенти.“;

4) во тар. број 11 износот: „0,07“ се заменува со износот: „0,09“;

5) по тар. број 16 се додава нов тар. број 16а, кој гласи:

„На прометот на ткаенини од влачена префа со учество над 50% до 70% рунска или табачка волна квалитет над 30 микроми, како и на прометот на ткаенини од вигоњ-префа се плаќа данок 6%.

З а б е л е ш к а

1. На прометот на ткаенини од влачена префа со учество над 70 % рунска или табачка волна квалитет над 30 микроми не се плаќа данок. Данок не се плаќа ниту на прометот на теписи, килими, кебиња, волница и други ткаенини или плетени производи или префа од рунска или табачка волна квалитет над 30 микроми.

2. Содржината на одделни материјали во определен производ од овој тарифен број, според која се предвидени различни даночни стопи, се утврдува

според прописите за задолжителните југословенски стандарди за квалитетот на текстилните производи.“;

6) во тар. број 18, во забелешката точката 2 се менува и гласи:

„2. Како вршење промет на стоки на големо се подразбира купување стоки и продажба на така купени стоки во непроменета состојба од складишта, или транзитно, со задолжително издавање на фактура.

Продажба на стоки на граѓани и граѓански правни лица на начинот предвиден во ставот 1 на оваа точка не се смета за вршење промет на стоки на големо“.

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3. Даночен обврзник е работна организација која со вршење промет на стоки на големо остварува позитивна разлика во цената или други редовни и вонредни приходи од точката 1 на оваа забелешка (надоместок). Овој надоместок не се утврдува по секој одделно извршен промет на стоки на големо, т. е. по секоја фактура, туку на вкупно извршениот промет на стоки на големо во периодот за кој е пропишано плаќањето на данок според овој тарифен број.“

Досегашните точ. 3 и 4 стануваат точ. 4 и 5;

7) во тар. број 19 во забелешката, во точката 1 по зборот: „кредитни“ се додаваат зборовите: „и други банкарски“.

Во забелешката, во точката 2 став 2 зборот: „истовидни“ се брише, а на крајот на ставот се додаваат две нови реченици кои гласат: „Даночната основица за други банкарски работи што ги вршат овие организации ја сочинува бруто примањето на провизијата и другите надоместоци остварени по тој основ. На надоместоците што од банките ги остваруваат работните организации со вршење менувачки работи и со собирање влогови на штедење, не се плаќа данок по овој тарифен број.“

Член 4

На прометот на алкохолните пијачки според тар. број 3 од Тарифата на сојузниот данок на промет не може да се пропишува паушално плаќање на сојузниот данок на промет на стоки на мало.

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат годишните паушални основици или годишните паушални износи утврдени според одредбите на членот 43 од Основниот закон за данокот на промет, како и спогодбите склучени според одредбите на членот 43а на тој закон, доколку се однесуваат на плаќањето на сојузен данок на промет на стоки на мало на алкохолни пијачки од тар. број 3 на Тарифата, со тоа што од тој ден данокот се пресметува и плаќа според одредбите на тар. број 3 од Тарифата на сојузниот данок на промет. Сојузниот данок на промет на стоки на мало што даночниот обврзник паушално го платил до денот на влегувањето во сила на овој закон за промет на алкохолни пијачки, од тој ден до крајот на 1968 година, ќе му се врати на даночниот обврзник.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

276.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ И ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за измени на Законот за определување на пониски интересни стопи и за да-

вање надоместок на интересот и додатен интерес на определените кредити на товар на средствата на федерацијата, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 1968 година.

П. Р. бр. 658
6 јуни 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ИНТЕРЕСНИ СТОПИ И ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ИНТЕРЕСОТ И ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КРЕДИТИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за определување на пониски интересни стопи и за давање надоместок на интересот и додатен интерес на определените кредити на товар на средствата на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66, 17/67 и 42/67) во членот 5 ст. 3 и 4 се бришат.

Во десетогланиот став 5, кој станува став 3, зборовите: „до 4“ се заменуваат со зборовите: „и 2“.

Член 2

Членот 6 се менува и гласи:

„Народната банка на Југославија ќе им дава на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи и Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи краткорочни кредити за набавување и чување на пазарните резерви на федерацијата со интерес по стопа од 1% годишно, во согласност со посебните сојузни прописи.“

Член 3

Во членот 8 став 1 стопата: „8%“ се заменува на сите три места со стопата: „6%“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

277.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСОКАТА ИНТЕРЕСНА СТОПА ШТО МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ

Се прогласува Законот за измена на Законот за највисоката интересна стопа што може да се договори за давање кредити, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 1968 година.

П. Р. бр. 657
6 јуни 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСОКАТА ИНТЕРЕСНА СТОПА ШТО МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ

Член 1

Во Законот за највисоката интересна стопа што може да се договори за давање кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/66) во членот 1 стопата: „10%“ се заменува со стопата: „8%“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

278.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измена на Законот за средствата на стопанските организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 1968 година.

П. Р. бр. 663
6 јуни 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68) во членот 52 ст. 7 и 8 се менуваат и гласат:

„Стопанската организација може до 60% од средствата што е должна да ги одвои во резервниот фонд во смисла на членот 25 од овој закон, според состојбата на овие средства по завршната сметка за претходната година, да ги употреби за надоместување на разликата во цените настаната поради извршената продажба по намалени цени на стоки (на готови производи, полупроизводи, недовршени производи, сировини и материјал) кои без такво намалување не би можеле да се продадат или би можеле да се продадат во несразмерно подолго време од вообичаеното време за продажба на такви стоки. Стопанската организација може за овие цели да ги користи и средствата на својот резервен фонд што не е должна да ги одвои во резервниот фонд во смисла на членот 25 од овој закон.“

Како разлика во цените во смисла на ставот 7 од овој член се подразбира разликата помеѓу повисоката цена по која се водат стоките во книговодството во смисла на членот 87 од овој закон и со продажба остварената пониска цена на стоките.“

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат;

1) Одлуката за употреба на средствата од резервниот фонд на стопанските организации за внатрешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/59);

2) Упатството за спроведување на Одлуката за употреба на средствата од резервниот фонд на стопанските организации за внатрешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/60).

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

279.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ЗАЛИХИ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ ВО 1968 И 1969 ГОДИНА

Се прогласува Законот за покривање на разликата во цените при продажбата на залихи на одделни видови стоки во 1968 и 1969 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 1968 година.

П. Р. бр. 662
6 јуни 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ЗАЛИХИ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ СТОКИ ВО 1968 И 1969 ГОДИНА

Член 1

Стопанските организации кои стоките (готови производи, полупроизводи, недовршени производи, сировини и материјал) што се затечени на залихи на 31 декември 1967 година, ги продаваат во 1968 и 1969 година по пониски цени од цените утврдени со пописот (инвентарисањето) извршен на 31 декември 1967 година, можат да го намалат деловниот фонд за износот на разликата во цените настаната поради таа продажба, со тоа што износот на таа разлика да му го надоместат на деловниот фонд од доходот остварен во наредните години, и тоа пред распределбата на доходот на лични доходи на работниците и на фондови, а најдоцна во рок од 5 години, сметајќи ја и годината во која е извршено намалувањето на деловниот фонд.

Член 2

Вкупниот износ на намалувањето на деловниот фонд заснован врз разликата во цените во смисла на членот 1 од овој закон, се утврдува со завршните сметки на стопанската организација за 1968 и 1969 година.

Член 3

За распределот на надоместокот на деловниот фонд според членот 1 од овој закон, одлучува работничкиот совет на стопанската организација, со

тоа што износот распореден на една година да не може да биде помал од 10 % од вкупниот износ на намалувањето на деловниот фонд.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

280.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

Се прогласува Законот за дополненија на Основниот закон за придонесот на средствата за заедничка потрошувачка, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 1968 година.

П. Р. бр. 667
6 јуни 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА

Член 1

Во Основниот закон за придонесот на средствата за заедничка потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), по членот 1 се додава нов член 1а, кој гласи:

„Член 1а

По исклучок од одредбата на ставот 2 од членот 1 на овој закон, на средствата за заедничка потрошувачка што се издвојуваат според членот 1 од Законот за издвојување средства за станбена изградба се плаќа придонес за изградба на станови за учесниците во Народноослободителната војна.

Републиката ја определува стопата на придонесот од ставот 1 на овој член, како и начинот и условите за користење на средствата од придонесот.“

Член 2

Во членот 3, во членот 4 став 1 членот 5 став 1 по зборот: „потрошувачка“, се додаваат зборовите: „од членот 1 на овој закон“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

281.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ КОМПЛЕКС НА СУТЈЕСКА

Се прогласува Законот за финансирање на работите за уредување на меморијалниот комплекс на Сутјеска, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 22 мај 1968 година.

П. Р. бр. 668

6 јуни 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ КОМПЛЕКС НА СУТЈЕСКА

Член 1

За финансирање на работите за уредување на меморијалниот комплекс на Сутјеска федерацијата обезбедува, без обврска за враќање средства во сојузниот буџет во износ од 12,751.044 динари.

Уредувањето на меморијалниот комплекс на Сутјеска, чие финансирање се врши според одредбите на овој закон, опфаќа:

- 1) изградба на споменикот „Битка на Сутјеска“;
- 2) изградба на зграда на Тјентиште со панорама на битката на Сутјеска;
- 3) урбанистичко и просторно решение на меморијалниот комплекс на Тјентиште; и
- 4) ликовно решение на панорамата „Битка на Сутјеска“.

Член 2

Средствата од членот 1 на овој закон федерацијата ги обезбедува, и тоа:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) во 1968 година | 1,000.000 динари |
| 2) во 1969 година | 4,982.749 динари |
| 3) во 1970 година | 4,972.885 динари |
| 4) во 1971 година | 1,795.410 динари |

Член 3

Ако средствата обезбедени во сојузниот буџет за уредување на меморијалниот комплекс на Сутјеска во одделна година не бидат во целост потрошени во таа година, се пренесуваат за истите намени во наредната година.

Член 4

Правата и должностите на инвеститор за извршување на работите утврдени со овој закон ќе ги врши Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, односно правното лице што тој ќе го определи (во понатамошниот текст: инвеститорот).

Член 5

Уредувањето на меморијалниот комплекс на Сутјеска, чие финансирање се врши со средствата обезбедени со овој закон, се врши врз основа на инвестициона програма, која мора да биде изработена во согласност со програмата на работите и концепцијата што ја усвои Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија на 28 мај 1966 година.

Член 6

За извршувањето на работите и потрошокот на средствата за уредување на меморијалниот комплекс на Сутјеска инвеститорот е должен секоја година, до крајот на февруари, да ѝ поднесе извештај на Сојузната скупштина.

Член 7

Работите на уредување на меморијалниот комплекс на Сутјеска, што се финансираат според одредбите на овој закон, ќе започнат по влегувањето во сила на овој закон, а ќе завршат до 31 декември 1971 година.

Член 8

По завршувањето на работите, меморијалниот комплекс на Сутјеска ќе му се предаде на управување и користење на Националниот парк „Сутјеска“ — Тјентиште.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

282.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 51 ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор од 31 мај 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ

1. Народната банка на Југославија може секоја година од износот на каматата што ќе ја наплати за сметка на федерацијата по кредитите што ги дава да употреби во смисла на членот 59 од Законот за Народната банка на Југославија за надоместок на трошоците, и тоа:

1) до 1,5% од износот на наплатената активна камата по дадените кредити, а за покрите на трошоците околу спроведувањето на кредитната политика, краткорочното кредитирање, кредитната инспекција, анализи и статистики, како и околу вршењето на трезорски работи;

2) износот на фактичните трошоци што ги има по работите на федерацијата и за сметка на федерацијата, и тоа: трошоци за емитирање на пари, трошоци на менувачката служба на граничните средби, трошоци за механиографска обработка за склучени и реализирани работи на работните организации со странство, и трошоци по други работи што федерацијата ќе ѝ ги стави на Банката во задача.

До која височина можат да се движат трошоците од одредбите 1 и 2 на ставот 1 од оваа точка, ќе се утврдува со договор помеѓу федерацијата и Народната банка на Југославија. Договорот од името на федерацијата го склучува сојузниот секретар за финансии, по претходна согласност од Сојузниот извршен совет.

Народната банка на Југославија може во 1968 година од износот на каматата од ставот 1 на оваа точка да го употреби и износот потребен за покривање на трошоците што ги има за плаќање 1,25% провизија за стимулирање на овластените менувачи.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 991
6 јуни 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Стопанскиот собор,
Петар Зечевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

283.

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 5 јуни 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 22 мај 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ НА ИНВЕСТИЦИИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ

1. Непотрошените средства на сојузниот буџет за инвестиции од поранешните години во износ од 22,938.584 динари што се водат на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство се распоредуваат за инвестициони потреби на одделни сојузни органи.

2. За потребите од точката 1 на оваа одлука наведените средства ќе им се доделат според следниов распоред на:

	Динари
1) Државниот секретаријат за надворешни работи — — — — —	3,059.440
2) Сојузниот секретаријат за внатрешни работи — — — — —	2,365.840
3) Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи — — — — —	1,000.000
4) Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба — — — — —	4,400.000
5) Сојузниот хидрометеоролошки завод — — — — —	1,847.560
6) Управата на зградите на сојузните органи на Нов Белград — — —	1,331.350
7) Сервисот за административни и сметководствени работи — — — —	1,875.164
8) Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи — за исплата на ненамирните обврски за инвестиции на сојузните органи од поранешните години	2,059.230
9) Собранието на општината Јајце	5,000.000

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 989
6 јуни 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Организационо-политичкиот собор,
Велимир Стојниќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

284.

Врз основа на членот 13 став 3 и членот 13а од Законот за стоконите резерви на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 29/66), на предлог од директорот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА СКЛАДИШЕН ПРОСТОР ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи може од средствата на позитивната разлика остварена во 1967 година со работење на стоконите резерви на федерацијата и од средствата остварени со отплата на анuitети по порано дадените кредити на стопански организации да употреби до износ од 90 милиони динари, и тоа:

1) износ од 60 милиони динари — за учество во кредитирањето на изградбата на силоси и други склади за сместување и чување на жита;

2) износ од 30 милиони динари — за учество во кредитирањето на изградбата на ладилници, разладни магацини и други склади за сместување и чување на месо, маснотии, шеќер и други земјоделски прехранбени производи.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе ги даде на онаа деловна банка што ќе понуди најповолни услови. Со договорот за давање на средствата ќе се определат, согласно со условите што банката ги понудила, покрај другото, условите на учеството на банката во кредитирањето на изградбата на објектите од точката 1 под 1 и 2 на оваа одлука, како и општите услови под кои банката ќе им дава на инвеститорите кредити од тие средства.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 69

4 јуни 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

285.

Врз основа на членот 20, во врска со членот 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОДНОСОТ ПОМЕЃУ ПЛАЌАЊАТА ПО УВОЗОТ И ДЕВИЗНИОТ ПРИЛИВ ПО ИЗВОЗОТ ВО 1968 ГОДИНА ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ГРУПАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКАТА ИНДУСТРИЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

1. На работните организации од групацијата на електронската индустрија и телекомуникациите за 1968 година им се определува односот помеѓу плаќањата на увозот на сировини и други репродукциони материјали, за чиј увоз е пропишана глобална девизна квота, и остварениот девизен прилив по извозот, така што за групацијата на секои 100 динари девизен прилив остварен во девизи што се од значење за одржувањето ликвидноста на земјата во меѓународните плаќања им припаѓа 93 динари за плаќање на увозот.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 72
4 јуни 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

286.

Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТОЈАН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ПУЛА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ

1. Во Решението за определување постојан граничен премин Пула за меѓународен воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/67 точка-та 2 се менува и гласи:

„2. Преминувањето на државната граница преку граничниот премин од точката 1 на ова решение ќе се врши само во време од секој петок во 22,00 часот до секој понеделник во 06,00 часот и секој вторник во 14,00 часот до секоја среда во 06,00 часот во текот на целата година.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 70
4 јуни 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

287.

Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАКАЈ

1. За преминување на државната граница се определуваат следните сезонски гранични премини за меѓународен сообраќај:

1) поморските гранични премини: Пиран, Пореч, Раб, Хвар, Котор, Тиват, Будва и Улцињ;
2) аеродромските гранични премини: Гробничко Поле—Риека, Бутмир—Сараево и Мостар.

2. Граничните премини од точката 1 на ова решение се определуваат за преминување на државната граница од денот на влегувањето во сила на ова решение до 31 октомври 1968 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 71
4 јуни 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

288.

Врз основа на членот 14 став 4 од Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗНАЦИТЕ ШТО НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО СООБРАКАЈОТ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ИМ ГИ ДАВААТ ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Член 1

Знаците што ги даваат милиционерите и другите службени лица што врз основа на овластувањето од законот вршат контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата (во натамошниот текст: знаците), согласно со Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта, мораат да се даваат на начин со кој нивното значење за учесниците во сообраќајот станува јасно и недвосмислено.

Милиционерите и другите службени лица од ставот 1 на овој член (во натамошниот текст: овластените службени лица) се должни при давањето на знаците на патот да се постават така што да можат лесно да бидат уочени од сите учесници во сообраќајот на кои им се наменети знаците.

Ако знаците му се даваат на определен учесник во сообраќајот, тие мораат да бидат дадени на начин што од нив да може несомнено да се заклучи на кого од учесниците во сообраќајот се однесуваат тие.

Член 2

Учесниците во сообраќајот се должни непосредно по примениот знак да постапат по барањето што со помош на знак е изразено.

Член 3

Знаците што на учесниците во сообраќајот им ги даваат овластените службени лица се: знаци што се даваат со раце и со положбата на телото, звучни знаци и светлосни знаци.

Член 4

Знаците што се даваат со рацете и со положбата на телото ги имаат следните значења:

1) една рака подигната вертикално — значи задолжително запирање за сите возила. Ако овој знак е даден на раскрсница, тој не значи обврска за запирање за оние возила што веќе влегле во раскрсницата односно за возила што не можат на безбеден начин прописно да се запрат. Ако овој знак е даден на отворен пат, тој го има наведеното значење само кога овластеното службено лице се наоѓа на коловозникот;

2) една рака хоризонтално предрачена — значи затворен сообраќај за сите учесници во сообраќајот чиј правец на движење го сече правецот во кој е испружена раката;

3) лесно мавтање со рака горе-долу, со дланката свртена надолу — значи дека возачите во чиј правец се дава овој знак треба да ја намалат брзината на движењето на возилата;

4) кружење со раката во лактот од десно на лево — значи дека возачите во чиј правец се дава овој знак треба да го забрзаат движењето на своето возило;

5) подигната и испружена рака со дланката насочена спрема определено возило — значи задолжително запирање за возачот на тоа возило;

6) тело во нормален стоечки став или тело во истиот став со рацете хоризонтално одрачени — значи дека возилата што доаѓаат од правецот спрема кој се свртени плеките односно градите на овластеното службено лице мораат да се запрат, а возилата што доаѓаат од бочните страни на ова лице дека имаат право да минат.

Кога сообраќајот е затворен со знаците од ставот 1 точ. 1 и 6 на овој член, на одделни учесници во сообраќајот може со знак од ставот 1 точка 4

на овој член да им се дозволи натамошно движење, ако со тоа се обезбедува побрзо одвивање на сообраќајот.

Член 5

Ако со знаци се регулира сообраќајот на раскрсница, знаците од членот 4 став 1, точ. 1.2 и 6 од овој правилник може да ги дава само овластено службено лице кое се наоѓа во средиштето на раскрсницата.

Ако на една раскрсница се наоѓаат повеќе овластени службени лица кои помагаат во регулирањето на сообраќајот, знаците што ги даваат тие лица мораат да бидат усогласени со знаците што ги дава овластеното службено лице што се наоѓа во средиштето на раскрсницата.

Член 6

За давање знак од членот 4 став 1 точ. 1 до 5 на овој правилник може да се користи таблица односно палка за регулирање на сообраќајот.

Таблицата за регулирање на сообраќајот има форма на круг со пречник 12 cm. Основата на таблицата е во жолта боја со црвен раб во ширина 2 cm. На жолтото поле со црни слова е напишано: „STOP“.

Таблицата за регулирање на сообраќајот мора да биде обложена со рефлективна материја, а може да биде притомена и така што да може да се осветли со сопствен извор на светлина.

Палката за регулирање на сообраќајот е наизменично бојосана со бела и црна боја и мора да биде осветлена со сопствен извор на светлина.

Член 7

Во вршењето на работите на контролата и регулирањето на сообраќајот, овластените службени лица можат да даваат и звучни знаци.

Звучните знаци се даваат со посебен уред за давање звучни знаци на моторно возило или со пишалка.

Звучниот знак што се дава со посебен уред на моторно возило се состои од низа тонови од разни височини (завивачки звук).

Член 8

Звучните знаци што се даваат со посебен уред за давање звучни знаци на моторно возило се употребуваат само во комбинација со светлосните знаци од членот 11 став 1 од овој правилник, и имаат значење на соодветниот светлосен знак со кој се даваат.

Звучните знаци со пишалка се применуваат само во комбинација со знаците што се даваат со раце, и тоа само кога работите на контролата и регулирањето на сообраќајот се вршат без користење на моторно возило.

Член 9

Звучните знаци што се даваат со пишалка ги имаат следните значења:

1) едно кратко свирнување — значи повик до учесниците на сообраќајот што ќе го чујат да му обрнат внимание на овластеното службено лице кое со помош на соодветен знак ќе изрази определено барање;

2) повеќе едноподруго кратки свирнувања — значат дека некој од учесниците во сообраќајот поставил противно на барањето изразено со дадениот знак, на правилата на сообраќајот или поставените сообраќајни знаци;

3) едно долго свирење дадено истовремено со вертикално подигната рака — има значење на знакот од членот 4 став 1 точка 1 на овој правилник.

Звучниот знак од ставот 1 точка 1 од овој член се употребува само при регулирање на сообраќајот на раскрсници.

Кога е даден звучниот знак од ставот 1 точка 2 на овој член, сите учесници во сообраќајот што ќе го чујат ваквиот знак се должни со гледање во овластеното службено лице да се известат дали овој знак се однесува на нив. Наспоредно со давањето на овој знак, овластеното службено лице е должно на пропишаниот начин да покаже на кој учесник во сообраќајот се однесува дадениот знак и што е должен тој да стори.

Член 10

Во вршењето на работите на контролата и регулирањето на сообраќајот, овластените службени лица можат да даваат и светлосни знаци.

Светлосните знаци се даваат со посебен уред за давање светлосни знаци на моторно возило или со средства што се користат рачно (фенер, батериска ламба и сл.).

Член 11

Светлосните знаци што се даваат со посебен уред за давање светлосни знаци на моторно возило ги имаат следните значења:

1) две треперливи светла, од кои едното е во сина а другото во црвена боја, што наизменично се палат на посебни моторни возила што придружуваат определени личности — значат обврска за возачот којшто ќе ги сретне овие моторни возила или возила што се под придружба, или кој што ќе биде пристигнат од овие возила — да се запре, строго да се придржува кон наредбите што му ги даваат лицата од придружбата, да го продолжи движењето дури откако сите возила под придружба ќе минат, да им го отстапи првенството за минење на овие возила и да не ги претекува, како и обврска за пешаците да се отстранат, заради пропуштање на овие моторни возила или придружни возила, од коловозникот;

2) треперливо светло во сина боја на возилата со право на првенство — значи обврска за сите возачи што ќе го видат, освен за возачите на возила под придружба, да му го отстапат првенството за минење на возилото од кое се даваат тие знаци и, по потреба, да ги запрат своите возила додека тоа возило не мине, а за пешаците — обврска да се отстранат, заради пропуштање на овие моторни возила, од коловозникот;

3) светлосниот знак „STOP-MILICIJA“ — значи обврска за возачот на возилото што се наоѓа непосредно зад возилото на органот на внатрешните работи да го запре своето возило.

Светлосните знаци од ставот 1 точ. 1 и 2 на овој член се поставуваат така што да се видливи за учесниците во сообраќајот на кои им се наменети тие.

Светлосниот знак „STOP-MILICIJA“ се наоѓа на задната страна на возилото, на табла во црвена боја чии димензии се 35×15 cm.

Член 12

Светлосниот знак што се дава со средства што се користат рачно (фенер, батериска ламба и сл.) е постојано црвено светло, со кое овластеното службено лице мафта попречно во однос на патот. Овој знак значи обврска за сите возачи да ги запрат своите возила.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 3441-33/10

4 јуни 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

289.

Врз основа на членот 4 став 2, членот 37 став 2 и членот 41 ст. 1 и 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот совет за здравство и социјална политика, сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТОТО, МЕЛНИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ, ЛЕБОТ И ПЕЧИВОТО, ТЕСТЕНИНИТЕ И КЕКСОТ****Член 1**

Во Правилникот за квалитетот на житото, мелничките производи, лебот и печивото, тестенините и кексот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/63, 2/64 и 10/68) во членот 63 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Општинското собрание ќе го определи начинот на завиткувањето на леб и печиво, како и денот од кој лебот и печивото при продажба на мало мораат да се завиткуваат, со тоа што тој рок да не може да биде подолг од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6600/1

5 јуни 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
др **Боривоје Јелиќ**, с. р.

290.

Врз основа на членот 1 став 2 од Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66, 42/66, 27/67, 51/67, 8/68 и 17/68), сојузниот секретар за стопанството издава

НА РЕ Д Б А**ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ШТО НЕ МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ НА КРЕДИТ**

1. Стопанските и другите работни организации не можат да продаваат на кредит според одредбите на Уредбата за општите услови за давање потрошувачки кредити — индустриски прехранбени производи.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за индустриските производи што не можат да се продаваат на кредит („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/66).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2911/3

4 јуни 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
др **Боривоје Јелиќ**, с. р.

291.

Врз основа на членот 10 од Законот за измени и дополнења на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за финансии издава

НА РЕ Д Б А**ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПОПИС НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ МЕНУВААТ СТОПИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУВАЊЕТО НА ТОЈ ДАНОК**

1. Трговските, угостителските и другите работни организации што вршат промет на алкохолни пи-

јачки на мало за кои со Законот за измени и дополнења на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/68) се пропишани даночни стопи во фиксен износ по единица на мера, ќе извршат попис на залихите на тие производи по видовите и количините алкохолни пијачки со состојбата на 13 јуни 1968 година, и од тој ден, а по извршениот попис, на продадените алкохолни пијачки ќе пресметуваат и уплатуваат данок според новите даночни стопи.

Пописот на залихите на алкохолни пијачки даночните обврзници го организираат на начинот и според постапката според кои се врши попис на стоки при изменување на продавните цени на стоки во кои е укалкулиран данокот на промет на стоки на мало (комисиско мерење, броење).

За извршениот попис се составува записник во потребен број примероци. Еден примерок од записникот даночните обврзници ѝ доставуваат на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка, а еден примерок на месно надлежната служба на пазарната инспекција.

2. Надлежниот општински орган на управата ќе го организира пописот на алкохолни пијачки кај угостителските дуќани на самостојните угостители — граѓани, како и кај единиците основани за вршење угостителски услуги на членовите на работните заедници и на членовите на организациите, кај кои на 13 јуни 1968 година ќе се затечат на залихи овие производи, и ќе го утврдат износот на данокот на промет со примена на пропишаните нови даночни стопи по единица на мера.

За извршениот попис се составува записник во потребен број примероци. Записникот го потпишуваат членовите на комисијата и сметкополагачот односно водителот на единицата или угостителскиот дуќан.

Износите на данокот на промет утврдени според одредбите на оваа точка даночните обврзници се должни да ги уплатат на соодветната сметка определена со Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници и општествените фондови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67 и 7/68) во рок од 30 дена од денот на пописот.

Патните трошоци на членовите на комисијата паѓаат на товар на уплатениот данок на промет од ставот 3 на оваа точка.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-4736/1

12 јуни 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

292.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и со сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НА РЕ Д Б А**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНЕБНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 20/68, 21/68 и 22/68) во точката 1 во одредбата под

40 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат седум нови одредби, кои гласат:

- | | | |
|---------------|--|-------------|
| 41) 011-40-10 | Кокоски заклати | 02.02/1 |
| | во износ од 1,30 динари за 1 килограм; | |
| 42) 025-00-10 | Јајца свежи во лушпа, кокоскини | 04.05/1а, в |
| | во износ од 0,20 динари за 1 парче; | |
| 43) 025-00-20 | Јајца (во лушпа) кокоскини, конзервирани | 04.05/15 |
| | во износ од 0,20 динари за 1 парче; | |
| 44) 025-00-40 | Јајца во прав | 04.05/2а |
| | во износ од 16,00 динари за 1 килограм; | |
| 45) 025-00-50 | Јајца смрзнати, жолчка | 04.05/2б |
| | во износ од 2,75 динари за 1 килограм; | |
| 46) 599-51-10 | Скроб од пченка | 11.08/1б |
| | во износ од 0,34 динари за 1 килограм; | |
| 47) 599-51-40 | Скроб од компир | 11.08/1г |
| | во износ од 1,34 динари за 1 килограм." | |

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-79/1
7 јуни 1968 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за подножја на сигнажи за моторни возила, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, на македонски јазик, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДНОЖЈА НА СИГАЖИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Во точката 1 по уводната реченица треба да се додаде испуштениот меѓунаслов: „Подножја за сигнажи“, во втората алинеја наместо зборовите: „Р 451-41“ треба да стои: „Р 45-41“, а во деветтата алинеја наместо зборовите: „JUS N.L1.179“ треба да стои: „JUS N.L1.178“ и по тоа да се додаде испуштениот текст на десеттата алинеја: „— Гранично мерило за префокусно подножје Р 451-41 на готови сигнажи — — — — — JUS N.L1.179“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 23 мај 1968 година.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СМИСЛАТА НА ТОЧКАТА 4 ОД ОДЛУКАТА НА СИС ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ТОЧКАТА 15 СТАВ 1 И ТОЧКАТА 20 ОД УПАТСТВОТО НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА КУПУВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ПО ОСНОВ НА ПРЕСМЕТАНАТА АМОРТИЗАЦИЈА

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на точката 15 став 1 и уставноста на точката 20 од Упатството на Народната банка на Југославија — Главна централа, Белград, што го носи називот: „Купување девизи за плаќање на увозот на опрема и резервни делови по основ на

пресметаната амортизација“, бр. 161/153 од 1 јули 1967 година врз основа на јавната расправа одржана на 21 март 1968 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се утврдува дека смислата на точката 4 од Одлуката на Сојузниот извршен совет за височината на делот на амортизацијата до кој работните организации можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни делови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 11/67 и 18/68) е во тоа дека со неа само се определува намената на девизните средства на работните организации по основ на амортизацијата на опремата пресметана за 1961 и наредните години а неискористени до крајот на 1966 година и дека, спрема тоа, не ѝ одговара на таа смисла толкувањето дека со неа се определуваат и правата на работните организации во поглед на видовите на девизи.

2. Се поништуваат точката 15 став 1 и точката 20 од Упатството на Народната банка на Југославија — Главна централа, Белград, што го носи називот: „Купување девизи за плаќање на увозот на опрема и резервни делови по основ на пресметаната амортизација“, бр. 161/153 од 1 јули 1967 година („Девизно пословање“, бр. 16/67).

3. Во поглед на поединечните акти оваа одлука го има правното дејство од членот 32 на Законот за Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63).

4. По повод предлогот на работничките совети на Претпријатието за меѓународна шпедиција и транспорт „Траншпед“ — Белград, Претпријатието за меѓународен и внатрешен авто-транспорт и меѓународна шпедиција „Војводина“ — Нови Сад и Автомобилското претпријатие за внатрешен и меѓународен транспорт „Београд“ — Белград, Уставниот суд на Југославија ја оценуваше законитоста на точката 15 став 1 и уставноста на точката 20 од наведеното упатство на Народната банка на Југославија — Главна централа, Белград, та утврди:

Врз основа на овластувањето од членот 28 на Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет ја донесе Одлуката за височината на делот од амортизацијата до кој работните организации можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни делови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 11/67 и 18/68). Со таа одлука е определено, помеѓу другото, дека работните организации имаат, по правило, право од овластените банки да купуваат девизи во противвредност до 10% од амортизацијата на опремата пресметана за текуштата година по пропишаните стопи (точка 1) и од тоа да можат да користат до 50% за плаќање во девизи што се од значење за запазување на ликвидноста во плаќањата со странство (точка 2). Средствата добиени со примена на процентот од поранешните прописи на износите на амортизацијата пресметани за 1961 и наредните години, а неискористени до 31 декември 1966 година, можат, според Одлуката, да се користат само за целите од членот 28 на Законот за девизното работење (точка 4).

Заради спроведување на наведената одлука на Сојузниот извршен совет, Народната банка на Југославија — Главна централа, Белград, го донесе најпрви Упатството под називот: „Купување девизи за плаќање на увозот на опрема и резервни делови по основ на пресметаната амортизација“, бр. 176/142 од 21 декември 1966 година („Девизно пословање“, бр. 25/66) кое се применуваше од 1 јануари 1967 година. По тоа таа банка донесе ново упатство под ист назив, бр. 161/153 од 1 јули 1967 година. Во точката 15 став 1 на новото упатство определено е работните организации што не го искористиле правото на купување девизи по основ на пресметаната и уплатената амортизација за периодот од 1 јануари 1961 година до 31 декември 1966 година, дека можат правото на неискористените девизи почнувајќи од 1 јануари 1967 година да го користат во видови девизи на начинот предвиден за користење девизи

добие ни врз основа на амортизацијата на опремата пресметана за 1967 година. Со точката 19 на новото упатство ставено е во сила Упатството, бр. 176/142 од 21 декември 1966 година, додека со точката 20 на новото упатство е определено тоа да се применува од 1 јануари 1967 година.

Разгледувајќи ја Одлуката на Сојузниот извршен совет за височината на делот од амортизацијата до кој работните организации можат да купуваат девизи за плаќање на опрема и резервни делови, Судот, врз основа на членот 250 од Уставот на Југославија, утврди дека со одредбите на точката 4 од таа одлука се определува само намената на средствата добиени со примена на процентот од поранешните прописи на износите на амортизацијата пресметана за периодот од 1961 до 1966 година а неискористени во тој период, т. е. дека од 1 јануари 1967 година тие средства можат да се користат за целите од членот 28 на Законот за девизното работење. Според мислењето на Судот, со Одлуката не се регулираат правата на работните организации во поглед на видовите девизи здобие ни врз основа на порано важечките прописи.

Бидејќи со точката 15 став 1 од Упатството, бр. 161/153 од 1 јули 1967 година Народната банка на Југославија — Главна централа — Белград пропиша дека работните организации, што не го искористиле правото на купување девизи по основ на пресметаната и уплатената амортизација за периодот од 1961 до 1966 година, можат почнувајќи од 1 јануари 1967 година да го користат правото на купување девизи за плаќање опрема и резервни делови најмногу во височина до 50% за плаќање во странство со девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, тоа на тој начин Банката ги прекорчила овластувањата на членот 44 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66) според кои упатствата на Народната банка на Југославија за спроведување на девизната политика мораат да бидат во согласност со прописите со кои се определува таа политика.

Освен тоа, Уставниот суд утврди дека точката 20 од наведеното упатство на Народната банка на Југославија е несогласна со одредбите на членот 154 став 1 од Уставот на Југославија, бидејќи врз основа на таа точка на Упатството му е дадено повратно дејство кое во исклучителни случаи може да се одреди само со закон. Фактот дека ова упатство го замени упатството под истиот назив што дотогаш важело, не ја исклучува несогласноста на точката 20 на нападнатото упатство со наведената уставна одредба бидејќи новото упатство според својата содржина не е сосема идентично со порано важечкото упатство.

Од тие причини Судот ги уважи предлозите на работничките совети на наведените претпријатија, па точката 15 став 1 и точката 20 од Упатството на Народната банка на Југославија — Главна централа, Белград, бр. 161/153 од 1 јули 1967 година, ги поништи и на тој начин даде можност работните организации чие право е потврдено со поединечни акти донесени врз основа на поединечни одредби од наведеното упатство да имаат, под условите од членот 32 од Законот за Уставниот суд на Југославија, право да бараат измена на тие акти.

5. Оваа одлука е донесена на седницата на Уставниот суд на Југославија, одржана на 1 април 1968 година.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се објави и во „Девизно пословање“, службено гласило на Народната банка на Југославија.

У бр. 644/67

1 април 1968 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 9 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ТИТОГРАД

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на членот 9 од Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Титоград, врз основа на јавната расправа одржана на 22 април 1968 година донесе

ОДЛУКА

1. Се поништува членот 9 од Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Титоград („Службени лист СР Црне горе“, бр. 20/67).

2. Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Титоград на седницата одржана на 17 јули 1967 година донесе Правилник за начинот на остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Титоград (во натамошниот текст: Правилникот). Во членот 9 од Правилникот е пропишано дека оние осигурени лица што користат здравствена заштита без оглед на реорганизацијата на специјалистичката служба од членот 8 на Правилникот, без упат на надлежниот ординирачки лекар, ги поднесуваат патните трошоци како и трошоците на прегледот-услугата во височина од 40% од цената. А ако лекар од определена здравствена установа издаде упат без оглед на одредбите на членот 8 од Правилникот, трошоците на таквиот преглед-услуга и патните трошоци треба да ги поднесува онаа здравствена установа чиј лекар го издал упатот. Натаму е предвидено дека ако осигуреникот на лично барање биде упатен на специјалистички преглед без оглед на одредбите на членот 8 од Правилникот, ординирачкиот лекар при издавањето на упатот треба да назначи дека трошоците на прегледот-услугата паѓаат на товар на осигуреникот, во кој случај не издава патен налог.

По повод барањето на Медицинскиот центар „Данило I“ од Цетиње, Уставниот суд на Југославија на седницата од 7 февруари 1968 година по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување на законитоста на членот 9 од Правилникот.

Според одредбите на членот 32 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 23/67) — (во натамошниот текст: Законот) собранијата на комуналните заедници се овластени да ги пропишуваат поблиските услови и начинот на остварувањето на здравствената заштита што се обезбедува на товар на фондот на здравственото осигурување. Според становиштето на Уставниот суд на Југославија тие немаат овластување да определуваат во кој обем фондовите ги поднесуваат трошоците на здравствената заштита во ситуациите кога осигуреното лице користи здравствена заштита на начин кој не е предвиден со Законот, прописите донесени врз основа на Законот, правилникот односно договорите склучени со здравствените установи. Имено, самиот Закон со одредбата на членот 32 став 5 го регулира прашањето на обемот на трошоците што во споменатите ситуации паѓаат на товар на фондот. Со оваа одредба на Законот е пропишано дека во таквите случаи фондот ги поднесува трошоците на здравствената заштита во обемот што им одговара на трошоците за користењето на здравствената заштита во согласност со Законот, правилникот или склучените договори со здравствените установи. Тоа, воедно, значи дека осигуреното лице во споменатите случаи ја

поднесува само разликата во трошоците за користената здравствена заштита доколку тие трошоци се поголеми од трошоците што се предвидени за користење на здравствена заштита на начинот пропишан од страна на комуналната заедница во согласност со Законот.

Бидејќи од изложеното произлегува дека самиот Закон го пропишал обемот на поднесувањето на трошоците и за фондот на здравственото осигурување и за осигурените лица во ситуациите кога здравствената заштита се користи на начин кој не е во согласност со начинот пропишан од страна на комуналната заедница, собранieto на Комуналната заедница Титоград не можела со својот правилник да пропише поинаква обврска на осигурените лица од онаа што е пропишана со Законот, ниту да ги обврзе здравствените установи самите да ги поднесуваат трошоците на здравствената заштита кај други здравствени установи кога нивниот лекар ќе издаде упат без оглед на одредбите на членот 8 од Правилникот.

Врз основа на изложеното Уставниот суд на Југославија заведе становиште дека собранieto на Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Титоград со членот 9 од Правилникот го пречекорило овластувањето од членот 32 став 4 од Основниот закон за здравственото осигурување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се објави и во „Службени лист СР Црне Горе“.

У бр. 551/67

22 април 1968 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН

I

Се назначува

Чedomил Цврље за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Либан.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Свој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 94

3 јуни 1968 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
275. Закон за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет — — — — —	445
276. Закон за измени на Законот за определување на пониски интересни стопи и за давање надоместок на интересот и дода-	

тен интерес на определените кредити на товар на средствата на федерацијата —	447
277. Закон за измена на Законот за највисоката интересна стопа што може да се договори за давање кредити — — — — —	447
278. Закон за измена на Законот за средствата на стопанските организации — — — — —	447
279. Закон за покривање на разликата во цените при продажбата на залихи на одделни видови стоки во 1968 и 1969 година — — — — —	448
280. Закон за дополненија на Основниот закон за придонесот на средствата за заедничка потрошувачка — — — — —	448
281. Закон за финансирање на работите за уредување на меморијалниот комплекс на Сутјеска — — — — —	449
282. Одлука за надоместоците на Народната банка на Југославија за извршување на определени работи — — — — —	449
283. Одлука за распоредување на непотрошените средства на сојузниот буџет на инвестиции од поранешните години — —	450
284. Одлука за утврдување на програмата за користење на средствата за изградба складишен простор за сместување и чување на стоковните резерви на федерацијата во прехранбени производи — — — —	450
285. Одлука за определување на односот помеѓу плаќањата по увозот и девизниот прилив по извозот во 1968 година за работните организации од групацијата на електронската индустрија и телекомуникациите — — — — —	450
286. Решение за измена на Решението за определување постојан граничен премин Пула за меѓународен воздушен сообраќај —	451
287. Решение за определување сезонски гранични премини за меѓународен сообраќај	451
288. Правилник за знаците што на учесниците во сообраќајот на јавните патишта им ги даваат овластените службени лица —	451
289. Правилник за дополнение на Правилникот за квалитетот на житото, мелничките производи, лебот и пецивото, тестенините и кексот — — — — —	453
290. Наредба за индустриските производи што не можат да се продаваат на кредит	453
291. Наредба за начинот на вршење попис на стоките за кои се менуваат стопите на сојузниот данок на промет на стоки на мало и за начинот на пресметувањето и уплатувањето на тој данок — — — —	453
292. Наредба за дополнение на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	453
Исправка на Решението за југословенските стандарди за подножја на сијалици за моторни возила — — — — —	454
Одлука на Уставниот суд на Југославија за утврдување на смислата на точката 4 од Одлуката на СИС за височината на делот на амортизацијата и за поништување на точката 15 став 1 и точката 20 од Упатството на Народната банка на Југославија за купување девизи за плаќање на увозот на опрема и резервни делови по основ на пресметаната амортизација —	454
Одлука на Уставниот суд на Југославија за поништување на членот 9 од Правилникот за начинот на остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица на Комуналната заедница на социјалното осигурување Титоград — — — — —	454

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226
— Директор и одговорен уредник Љубодраг Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печат на Београдскиот графички завод, Београд, Булевар војводе Мишиќа бр. 17